




2.3.

Пласмани и каматни стапки на банките

Месечен пораст на вкупните пласмани на банките

Вкупните пласмани на банките, во август 2003 година беа повисоки на месечна основа за 1,3%, при истовремен пораст на денарските и девизните пласмани од 1,1% и 2,6%, соодветно. Ваквата динамика делумно се должи на понатамошното интензивирање на долгорочното кредитирање на населението и повисокиот износ на достасани ненаплатени побарувања. На годишна основа (август 2003 / август 2002 година), вкупните пласмани на банките кај недржавниот сектор се повисоки за 3,5%.

Графикон 19
Пласмани на банките
(во милиони денари)



Денарски пласмани на банките ја високи на месечна основа за 2,8%...


Во август 2003 година кај вкупните денарски пласмани на банките беше регистриран месечен пораст од 1,1%. Од рочен аспект, краткорочните денарски пласмани остварија умерен пораст, со регистрирани неповолни движења во нивната структура (поинтензивен пораст на достасаните ненаплатени побарувања, во однос на намалувањето на краткорочното кредитирање на претпријатијата во домашна валута). Поинтензивен пораст е регистриран кај долгорочните пласмани, во најголема мерка детерминиран од понатамошното кредитирање на населението за станбена изградба и за други намени. Во согласност со ваквите движења, во август 2003 година поместувањата во рочната структура на денарските пласмани беа во насока на пораст на учеството на пласманите одобрени на долг рок (за 0,4 процентни поени), при понатамошно доминантно учество на краткорочните пласмани (65,4%). Од секторски аспект, пораст од 1 процентен поен е регистриран кај пласманите одобрени на секторот население, со што на крајот од месецот тоа изнесуваше 22,5%. На годишна основа, денарските пласмани остварија пораст од 5,3%.

...додека месечно џо зголемување на девизните пласмани изнесува 2,6%

Девизните пласмани на банките, во август 2003 година остварија месечен пораст од 2,6%, при истовремено зголемување на краткорочните и долгорочните пласмани. Притоа, доминантно влијание врз порастот на девизните пласмани одобрени на краток рок имаа повисоките достасани ненаплатени побарувања. Поволни движења се регистрирани кај долгорочните девизни пласмани, чиј пораст во целост е генериран од интензивираното кредитирање на претпријатијата. Во рочната и секторската структура на девизните пласмани не се забележани промени. Притоа, долгорочните пласмани учествуваат со 54,1%, а речиси целокупниот износ на девизни пласмани е концентриран во секторот претпријатија (96,9%).



Графикон 20
Пондерирали каматни стапки и маргини на банките*



*Се однесуваат на денарски кредити и депозити.

**Речиси непроменета
последователност на
каматната политика
на банките**

По релативната флексибилност на каматната политика на банките во претходните три месеци, (како делумна реакција на монетарните сигнали, зголеменото ниво на штедење во банкарскиот систем и интензивираната кредитна активност), во август 2003 година каматните стапки на банките останаа речиси непроменети. Така, денарската краткорочна просечна пондерирана активна каматна стапка изнесуваше 15,5%, додека просечната пондерирана пасивна каматна стапка (на тримесечен денарски депозит) изнесуваше 7,4%. Следствено, и каматната маргина се задржа на непроменето ниво од 8,1 процентен поен. Исто така, речиси непроменета беше и просечната пондерирана каматна стапка на краткорочните девизни пласмани, која во август 2003 година изнесуваше 7,5%. Каматните стапки на тримесечните депозити во евра во август 2003 година се движеа во интервалот од 1,4% до 5,5%, додека интервалот на движење на каматните стапки на тримесечните долларски депозити беше 0,7%-3,9%.